



USAID
ОД АМЕРИКАНСКИОТ НАРОД

ПРОЕКТ ЗА ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО

ИНФОРМАТОР / 2017

f СЕРМАКЕДОНИЈА

КОМПОНЕНТА 2:

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЕКТОТ ЗА ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО (ПГУ) НА УСАИД, КОЈ ЗАПОЧНА СО СВОЈАТА АКТИВНОСТ ВО АВГУСТ 2016 ГОДИНА, ГО ЗАЈАКНУВА КОНСТРУКТИВНОТО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ГО) ВО ОДНОС НА ПОЛИТИКИ И ПРАШАЊА ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС И ЈА ЗГОЛЕМУВА И ОДРЖУВА ВКЛУЧЕНОСТА НА МЛАДИТЕ ВО ЈАВНИОТ ЖИВОТ ВО МАКЕДОНИЈА.

ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА ПГУ Е ДА СЕ ЗАЈАКНЕ КАПАЦИТЕТОТ НА ГО И МЛАДИНСКИТЕ ГРУПИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ, ПОДОБРУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ УСЛУГИ, ПРОМОВИРАЊЕ НА ДОБРОТО ВЛАДЕЕЊЕ И ДА ПРИДОНЕСЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД НА ЛУЃЕТО ВО МАКЕДОНИЈА.

ПГУ ГИ ПОДДРЖУВА ГО КОИ СЕ ФОКУСИРААТ НА СЛЕДНИТЕ КЛУЧНИ ОБЛАСТИ:

- Владеење на правото
- Антикорупција
- Човекови права
- Економски раст
- Погодна деловна средина и
- Мониторинг и надзор на јавните институции

Компонента 2 – активности и резултати

Во рамки на компонента 2, ПГУ обезбедува грантови и помош за развој на капацитетите на ГО за:

- **Проширување и зајакнување на конституентите и нивно вклучување во активности кои ги решаваат примарните грижи на граѓаните;**
- **Зајакнување на нивните практики на раководење за да станат одржливи ГО;**
- **Соработка со медиумите, приватниот сектор, академските институции и јавните институции за прашања од заеднички интерес;**
- **Поддршка на јавната свест, брза анализа на политики, мобилизирање на граѓани и други иницијативи за решавање на неочекувани и важни развивања на политики; и**
- **Стекнување на зголемено знаење и капацитет, како и поширока поддршка за иницијативи на ГО, преку вмрежување со регионални, европски и меѓународни мрежи.**

ПГУ е петгодишен проект финансиран од страна на Американската агенција за меѓународен развој (УСАИД) во Македонија. ПГУ се спроведува од страна на Ист Вест Менаџмент Институт во партнерство со Фондацијата за интернет и општество “Метаморфозис”, Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ), Фондацијата отворено општество во Македонија (ФООМ) И Националниот младински совет на Македонија (НМСМ).

КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ НА КОМПОНЕНТА 2:

- Доделување на грантови за стратешка поддршка;
- Доделување на грантови за брзо делување;
- Обезбедување на помош за развој на капацитетите на сите грантисти на ПГУ, вклучувајќи и управување со членството и домашни донатори;
- Обезбедување на алатки за граѓанско учество на грантистите на ПГУ;
- Поддршка на иницијативи за подобрување на јавната слика за ГО.

КЛУЧНИ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

- До 21 ГО поддржани од страна на ПГУ кои водат успешно учество на граѓаните во нивните приоритетни области;
- Најмалку 10 прашања за важни и неочекувани политики упатени од ГО поддржани од ПГУ;
- Зајакнати организациски и застапувачки капацитети на грантистите на ПГУ и зголемена способност за генерирање на фондови од повеќе извори;
- Грантистите на ПГУ развиваат широка и значајна соработка со други ГО, медиумите, приватниот сектор, академските и јавните институции за унапредување на јавната добробит.

Овој Информатор е подготвен од страна на Проектот на УСАИД за граѓанско учество со поддршка на Американската агенција за меѓународен развој. Ставовите изразени во оваа публикација не ги изразуваат ставовите на УСАИД и владата на САД.